

ОРЕЛ АГИЛА



Модерен и урбан автомобил, компактен и лесен за управување, погоден за градско паркирање, а сепак има пространа внатрешност. Со својата компактна должина од 3,74 м, новата Agila со 5 врати има доволно простор за пет патници. Квалитетот на материјалите, свежата внатрешност и богатитиот избор на бои на каросеријата, како и релативно големата висина на кровот, го прават амбиентот на Agila исклучително удобен. Задоволството го зголемуваат деталите како одвоен бројач на вртежи, високо сместениот менувач и далечинските контроли за радиото сместени на воланот. Повисоко позиционираните седишта го олеснуваат влегувањето и излегувањето, како и добрата видливост во градските сообраќајни метежи. Зафатнината на багажникот изнесува 1.100 литри, што е меѓу најголемите во оваа класа. Двата нови бензиски мотора со моќност до 86 кс и common-rail дизел моторот со директно вбризување ги комбинираат високите перформанси и малата потрошувачка. Втората генерација на Opel Agila ќе ја има својата светска премиера на Меѓународниот саем за автомобили во Франкфурт (13-23 септември 2007 година) и ќе биде достапна во продажба од идната пролет.

KIA СО РИМЕЈК НА PICANTO



Новата верзија на малото возило прв пат пред публиката ќе се појави на Салонот на автомобили во Барселона, кој се одржува од 9 до 17 јуни. Picanto сега има многу позаоблена форма на каросеријата и со новите браници напред и назад подолг е за 40 мм, така што сега има 3,54 метри во должина. Со новиот нос и позабележливиот опаш со нови светла возилото изгледа помодерно. Новата форма се забележува, пред сè, кај хаубата на моторот, предните крила и браниците напред и назад. И предните светла се позаоблени. Во пошироката предна маска со форма на трапез со црна решетка и две хромирани пречки стои логото на Kia. Одзади има спојлер по целата широчина на возилото. Од деветте понудени бои за каросеријата, пет се нови. И внатре боите се освежени. "Kia" планира годишно да продава 90.000 примероци од Picanto.

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛИТЕ ЌЕ ВОЗАТ НА АЛУМИНИУМ

Американските научници објавиле дека куглите од алуминиум и од галиум, откако ќе се полеат со вода, произведуваат чист водород, што нуди можна замена за мотори кои работат на бензин. Водородот кој се смета за крајно чисто гориво, особено за автомобилите, бидејќи кога согорува ослободува само вода. Американскиот претседател Буш прогласил дека водородот е гориво на иднината, но научниците сè уште не одлучиле кој начин би бил најдобар за производство и за складирање на водород.

ПРОДАДЕНО НАЈСКАПОТО FERRARI

На аукцијата "RM Auctions and Sotheby's" за едно Ferrari е понудено 6.875.000 евра. Се работи за освојувачот на "Le Mans", моделот 330 TRI/LM Testa Rosa Spyder од 1968 година, за кој анонимен купувач телефонски понудил околу 7 милиони евра.

Сепак, овој износ не е доволен за Testa Rosa да се впише во Гинисовата книга на рекорди како најскап продаден автомобил на сите времиња. Рекордот сè уште го држи Bugatti Type 41 Royal Sports Coupe од 1931 година, кој пред 20 години е продаден за 11 милиони долари.

НОВАТА OPEL VECTRA



Следната генерација на овој автомобил во последно време е омилена мета на шпионските фотографии, но и на 3D стручњаците, кои се заслужни за отстранувањето на налепниците наменети за криење на деталите и со тоа откривање на конечниот изглед на автомобилот. Овие фотографии се направени на патеката во Nurburgring за време на тестирањата за однесувањето на автомобилот при големи брзини. Оваа Vectra е поголема и поширока благодарение на новата GM Epsilon 2 платформа. По две генерации во понудата се враќа и опционалниот погон на сите четири тркала, а ќе биде проширена и понудата на мотори меѓу кои најинтересни се новиот дизелски 2,7 литарски V6 мотор со снага од 207 кс и новиот бензински V8 со зафатнина од 2,8 литри. Службеното претставување е закажано за Франкфуртското автошоу, додека продажбата се очекува да стартува на почетокот на наредната година. На фотографиите можат да се видат двете последни фотографии на кои компјутерски се отстранети заштитните налепници.